



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 7 февруари 1996  
Скопје

Број 7

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува  
6.000 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

116.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОР- ТОТ

Се прогласува Законот за спортот,  
што Собранието на Република Македонија го донесе  
на седницата одржана на 31 јануари 1996 година.

Број 08-420/1  
31 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Стојан Андов, с.р.

## ЗАКОН ЗА СПОРТОТ

### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој закон се уредува дејноста спорт, условите што треба да ги исполнуваат спортските здруженија и претпријатијата што вршат дејност спорт, како и јавниот интерес во областа на спортот.

#### Член 2

Спорт, во смисла на овој закон е дејност која опфаќа: спортски активности на децата и младината, активности на спортистите и спортско-рекреативни активности на граѓаните.

#### Член 3

Дејноста спорт ја вршат спортските здруженија и претпријатијата во областа на спортот.

#### Член 4

Во здруженијата и претпријатијата кои вршат дејност спорт се забранува политичко и верско организирање и дејствување.

### II. ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ

#### а) Спортски здруженија

#### Член 5

Заради остварување на потребите за занимавање со активности од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија, под услови и на начин утврдени со закон, доколку со овој закон не е поинаку определено.

#### Член 6

Спортско здружение во смисла на овој закон е клуб или друштво во една спортска гранка.

#### Член 7

Спортско здружение може да врши дејност спорт, ако се исполнети следните услови:

- обезбедени соодветни објекти;
- има соодветна опрема;
- обезбеден соодветен стручен кадар и
- ако има организиран систем на натпревари.

Условите од алинеите 1,2 и 3 од став 1 на овој член не важат за сојузите од член 10 на овој закон.

Условите од алинеите од 1 до 4 од став 1 на овој член, не се однесуваат на Македонскиот олимписки комитет.

#### Член 8

Условите од алинеја 1 на став 1 од член 7 на овој закон, ги пропишува Министерството надлежно за работите на спортот и физичката култура (во натамошниот текст: Министерството), во согласност со Министерството надлежно за работите од областа на градежништвото и урбанизмот.

#### Член 9

Исполнетоста на условите за започнување со работа на спортското здружение од член 7 на овој закон ги утврдува Министерството.

Спортското здружение може да започне со вршење на дејност спорт, откако Министерството ќе утврди дека се исполнети условите, за што ќе донесе решение.

Против решението од став 2 на овој член може да се поднесе жалба до Комисија на Владата на Република Македонија.

#### Член 10

Спортските здруженија од различни спортски гранки можат да се здружуваат во сојузи.

Спортските здруженија од иста спортска гранка или активност на ниво на општина и град Скопје можат да се здружуваат во општински, односно градски сојузи.

Спортските здруженија од иста спортска гранка на ниво на Република, можат да се здружуваат во спортски сојузи на Републиката.

Во една спортска гранка може да се основа само еден спортски сојуз на Република Македонија.

#### Член 11

Спортските здруженија и сојузи особено:

- го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт, односно спортска гранка и ја реализираат утврдената програма за развој на спортот;

- ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата;

- го организираат и спроведуваат системот на натпреварите;

- се грижат за унапредување на стручната работа и совршување на стручните кадри и

- извршуваат и други работи и задачи утврдени со овој закон, нивните статuti и другите акти.

Спортските сојузи на Републиката, покрај работите од став 1 на овој член, се грижат и за државните репрезентации.

#### Член 12

Спортските здруженија и нивните сојузи можат да соработуваат и да се зачленуваат во меѓународни организации и здруженија.

Во меѓународни организации и здруженија од областа на спортот можат да се зачленуваат само спортски сојузи на Републиката од соодветната спортска гранка.

#### б) Македонски олимписки комитет

#### Член 13

Македонскиот олимписки комитет (во натамошниот текст: МОК), е спортско здружение во кое може да се зачленуваат спортските сојузи на Републиката.

МОК членува и го претставува македонскиот спорт во Меѓународниот олимписки комитет.

#### Член 14

МОК се организира во согласност со начелата на олимпиското движење, Олимписка повелба на Меѓународниот олимписки комитет, интересите на македонскиот спорт и овој закон.

МОК со статут ги уредува внатрешната организација и начинот на работа, членството и начинот на остварувањето на правата и обврските на членовите и другите прашања во врска со делокругот утврден во член 15 на овој закон.

#### Член 15

МОК особено:

- учествува во поттикнувањето и помагањето на развојот на спортот во Републиката;
- учествува во подготвувањето на Програмата за развој на спортот од член 19 на овој закон;
- ги координира активностите на републичките спортски сојузи во остварувањето на олимписките програми;
- го утврдува составот на македонската олимписка репрезентација и
- врши и други работи и задачи утврдени со овој закон и со статутот.

#### в) Претпријатие што врши дејност спорт

#### Член 16

За вршење на дејност спорт може да се основа претпријатие. Претпријатието може да го основа правно и физичко лице.

Претпријатието од став 1 на овој член може да врши тренажен процес, натпревари и спортско рекреативни активности на граѓаните.

Претпријатието може да врши дејност спорт ако ги исполнува условите утврдени со член 7 став 1 од овој закон.

#### Член 17

Претпријатието може да започне со вршење дејност спорт откако Министерството ќе утврди дека се исполнети условите за што ќе донесе решение.

Против решението од став 2 на овој член, може да се поднесе жалба до Комисија на Владата на Република Македонија.

### III. ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ

#### Член 18

Јавен интерес на Република Македонија во спортот е:

- специјални спортски програми со талентирани ученици;

– прифатени програми за тренажен процес и натпревари за оспособување на спортистите за постигнување на врвни спортски резултати;

– прифатени спортски програми што ги реализираат спортските сојузи на Републиката;

– прифатени програми на спортски активности на студентите;

– прифатени спортски приредби и манифестации;

– одржување и функционирање на постојните и планирање и изградба на спортски објекти од јавен интерес за Републиката и

– здравствена заштита и пензиско и инвалидско осигурување за врвните спортисти аматери во согласност со закон.

#### Член 19

За остварување на работите од член 18 на овој закон, Владата на Република Македонија донесува Програма за развој на спортот.

#### Член 20

Средствата за остварување на Програмата за развојот на спортот се обезбедуваат од Буџетот на Републиката.

#### Член 21

Министерството врз основа на утврдени критериуми, врши распределба на средствата по корисници.

Министерството врши контрола за наменското користење на средствата и може да сопре или да бара враќање на доделени средства ако утврди дека истите се користат ненаменски.

#### Член 22

При Министерството се формира стручно-советодавно тело – Совет за спорт од редот на истакнати стручни, научни како и други истакнати работници од областа на спортот.

Советот е составен од 11 члена, кои ги именува министерот со мандат од четири години. Советот избира претседател од своите редови за време од четири години.

Советот донесува Деловник за својата работа по претходно мислење на министерот.

#### Член 23

Советот за спорт:

– учествува во подготвувањето на Програмата за развој на спортот од член 19 на овој закон;

– дава мислење за критериумите за распределба на средствата, мерилата и другите акти што ги донесува министерот, и

– врши и други работи утврдени со овој закон и што ќе му ги довери министерот.

### IV. СТРУЧНИ КАДРИ

#### Член 24

Стручни кадри во смисла на овој закон се лица кои имаат завршено најмалку VI-1 степен образование во областа на спортот, или врвни и квалитетни спортисти по претходно совладана соодветна програма за стручно оспособување при високообразовна установа од областа на спортот.

#### Член 25

На стручните кадри во областа на спортот кои го водат тренажниот процес и натпреварувањата, здруженијата и претпријатијата должни се да им овозможат перманентно стручно да се усовршуваат.

Програмите за стручно усовршување ги утврдуваат и спроведуваат спортските сојузи на Републиката од соодветната спортска гранка.

## Член 26

Стручно лице – странец, може да врши дејност до колку ги исполнува условите утврдени со овој и со друг закон.

## V. УЧЕСНИЦИ ВО СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ

## Член 27

Спортисти – учесници во спортските активности, во смисла на овој закон се лица кои земаат учество во:

- активностите на децата и младината што опфаќаат специјални спортски програми;
- спортски активности на студентите;
- активности што опфаќаат тренажен процес и натпревари за оспособување на спортистите за постигнување на врвни спортски резултати, и
- спортско-рекреативните активности на граѓаните.

## Член 28

Спортските активности се извршуваат аматерски и професионално.

Спортистот, кој спортските активности ги врши професионално, сите права и обврски од работен однос ги остварува при спортското здружение, односно претпријатије – работодавец, на начин утврден со закон и колективен договор.

## Член 29

На спортистите кои спортската активност ја вршат аматерски, може да им се обезбеди бесплатно користење на објекти, опрема и реквизити, да им се исплаќа надомест за изгубена заработувачка, патни и дневни трошоци за време на тренажниот процес и натпреварите, како и да им се создаваат други потребни услови за постигнување врвни спортски резултати.

На врвните спортисти кои спортската активност ја вршат аматерски, здружението односно претпријатијето може да им обезбеди хранарина до висина на просечна месечна плата.

Спортистите од став 1 на овој член, исто така можат да примаат парични и други награди за остварени спортски резултати, односно за вршење на спортска активност, под услови кои се утврдуваат со акт на здружението, односно претпријатијето.

## Член 30

Министерот што раководи со органот на управата надлежен за работите од областа на спортот (во натамошниот текст: министерот), со акт, а по претходно прибавено мислење од спортските сојузи на Републиката и МОК, го утврдува статусот и рангот на врвните спортисти – аматери и ги уредува правата и обврските што ги остваруваат по таа основа.

## Член 31

Спортското здружение, во кое членува врвниот спортист – аматер, склучува договор со работодавецот, кај кого спортистот е во работен однос, со кој се утврдуваат правата и обврските на врвниот спортист и на спортско здружение во врска со вршењето на тренажниот процес и натпреварите.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и за тренерот – аматер на врвниот спортист.

Отсуството, на врвниот спортист ученик, односно студент од настава, заради вршење на тренажен процес и натпревари, се уредува во согласност со закон.

## Член 32

Спортист странец, може да врши спортски активности, доколку ги исполнува условите утврдени со овој и со друг закон.

## VI. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА

## Член 33

Лицата кои во спортските здруженија и претпријатијата активно се занимаваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност, должни се да се подложат на здравствена контрола.

Здравствената контрола опфаќа здравствен преглед пред започнувањето, како и систематски контролни прегледи за време на учеството во спортските активности.

Бројот на систематските контролни прегледи го утврдува спортскиот сојуз на Републиката од соодветната спортска гранка.

## Член 34

Здравствената контрола на учесниците во спортските активности ја врши лекар специјалист по спортска медицина.

Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја врши лекар – специјалист по општа медицина или специјалист по внатрешни болести.

## Член 35

Здравствената контрола од член 33 на овој закон, должни се да ја обезбедат спортските здруженија и претпријатијата што вршат дејност спорт и учесниците во спортско-рекреативните активности.

## Член 36

Се забранува стручното лице да го присилува спортистот да тренира или учествува на спортски натпревари во времето додека не е способен за тоа заради повреда или болест, или кога таквата активност би можела да ја влоши неговата здравствена состојба.

## Член 37

Се забранува спортистите да земаат или на спортистите да им се даваат стимулативни средства, кои се забранети и штетни по здравјето.

Допинг-контролата е составен дел на мерките за здравствена контрола на спортистите.

## Член 38

Поблиски прописи за здравствената контрола, за обемот и начинот на организирање на итната медицинска помош и допинг-контролата, донесува Министерството во согласност со Министерството надлежно за работа од областа на здравството.

## VII. СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И МАНИФЕСТАЦИИ

## Член 39

Спортските натпревари и манифестации ги организираат и реализираат спортските здруженија и спортските сојузи во соодветната спортска гранка.

Спортски манифестации можат да организираат и: претпријатијата што вршат дејност спорт; други здруженија на граѓани; физички и правни лица; установи и претпријатија во областа на воспитанието и образованието и угостителството и туризмот, под услови утврдени со овој закон.

## Член 40

Организаторите на спортските натпревари и манифестации должни се да обезбедат укажување на итна медицинска помош за време на одржувањето на натпреварите, односно манифестациите.

## Член 41

Спортско здружение, односно сојуз кој се кандидирал за организирање на врвен меѓународен натпревар

во Република Македонија, должно е за тоа да прибави согласност од Владата на Република Македонија.

Врвните меѓународни натпреварувања од став 1 на овој член, како и условите за нивно организирање ги утврдува министерот со акт.

### VIII. ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ

#### Член 42

Како објекти за спорт, во смисла на овој закон, се сметаат уредени површини и објекти кои ги исполнуваат условите утврдени со овој и со друг закон.

#### Член 43

При проектирањето и изградбата на објектите за спорт од јавен интерес за Републиката, покрај примената на стандардите, техничките нормативи, урбанистичките и други пропишани услови, се применуваат и посебни услови што се однесуваат на функционалноста и опремувањето на овие објекти.

#### Член 44

Министерството, во согласност со Министерството надлежно за работите од областа на градежништвото и урбанизмот, со акт ќе ги утврди посебните услови што се однесуваат на функционалноста на објектите за спорт од член 43 на овој закон.

Министерството со акт ќе ги утврди посебните услови што се однесуваат на опремувањето на објектите за спорт од член 43 на овој закон.

#### Член 45

Начинот на користењето, управувањето и располагањето со објектите за спорт што не се во приватна сопственост, се уредува со посебен закон.

### IX. ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ

#### Член 46

Заради организирано следење и унапредување на состојбата и развојот на спортот и за водење на долгорочна политика во оваа област, се утврдува водење евиденција и тоа за:

- спортските здруженија и нивните сојузи;
  - претпријатијата;
  - спортистите и други членови на спортските здруженија;
  - постигнати спортски резултати;
  - стручни кадри;
  - објекти;
  - врвни спортисти;
  - награди и признанија;
  - меѓународна спортска активност;
  - големи меѓународни спортски приредби;
  - научно-истражувачки проекти од областа на спортот;
  - издавачка дејност во областа на спортот и
  - други податоци за потребите на спортот.
- Евиденцијата ја води Министерството.
- Постапката за прибирање на податоците и содржината на евиденцијата ги утврдува министерот со акт.

### X. НАДЗОР

#### Член 47

Надзор над законитоста во работењето на субјектите во областа на спортот врши Министерството.

Надзорот од став 1 на овој член непосредно го вршат инспектори.

#### Член 48

Инспекторот врши надзор, особено на:

- постоењето услови за вршење на дејност спорт кај спортските здруженија и претпријатијата;
- остварувањето на програмата што е јавен интерес на Републиката;
- остварувањето на правата на спортистите;
- остварувањето на правата на спортските здруженија и
- обезбедувањето и остварувањето на здравствената контрола на учесниците во спортските активности, како и обезбедувањето на итна медицинска помош од организаторот на спортски натпревари и манифестации.

Надзорот од став 1 на овој член го опфаќа и надзорот над спроведување на законите што ги регулираат односите во областа на спортот, како и на општите акти на субјектите што вршат дејност во областа на спортот со кои се регулирани правата и обврските на учесниците во спортските активности.

#### Член 49

При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот составува записник, а доколку утврди дека е повреден закон, друг пропис или општ акт, донесува решение со кое наредува утврдените неправилности и недостатоци да се отстранат во определен рок, но не подолг од 15 дена.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена до Комисија на Владата на Република Македонија.

#### Член 50

Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека со повреда на закон или друг пропис е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, должен е без одлагање да поднесе барање за прекршочна постапка, односно пријава за поведување постапка за стопански престап односно кривично дело.

#### Член 51

Субјектите кои вршат дејност спорт, должни се на инспекторот да му овозможат вршење на инспекцискиот надзор и да му ги дадат сите потребни податоци.

Субјектите од став 1 на овој член должни се да го извршат решението од став 1 на член 49 на овој закон и за тоа да го известат инспекторот.

Во спроведувањето на инспекцискиот надзор се применуваат и одредбите од Законот за општата управна постапка и Законот за органите на управата, доколку со овој закон не е поинаку утврдено.

#### Член 52

Надзорот над стручната работа во спортот го врши Министерството.

Начинот на вршењето на надзорот од став 1 на овој член го пропишува министерот.

### XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 53

Со парична казна од четири до 20 плати ќе се казни за прекршок спортско здружение и претпријатие што врши дејност спорт:

- ако дозволи политичко и верско организирање и дејствување (член 4) и
- ако за вршење на дејноста спорт не обезбеди соодветни објекти, опрема и соодветен стручен кадар (член 7 алинеи 1,2 и 3).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на спортското здружение и претпријатието со парична казна од една половина до три плати.

**Член 54**

Со парична казна од една петтина до една половина плата ќе се казни за прекршок стручното лице кое го присилува спортистот да тренира или учествува на спортски натпревари во времето додека не е способен за тоа заради повреда или болест, или кога таквата активност би можела да ја влоши неговата здравствена состојба (член 36).

**Член 55**

Со парична казна од една петтина до една плата ќе се казни за прекршок лицето кое дава или зема стимулативни средства кои се забранети, или штетни за здравјето (член 37 став 1).

**Член 56**

Со парична казна од една до три плати ќе се казни за прекршок организатор на спортски натпревари и манифестација:

– ако не обезбеди укажување на итна медицинска помош за време на одржувањето на натпреварите односно манифестациите (член 40).

Со парична казна од една половина до две плати за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на организаторот на спортските натпревари и манифестации.

**Член 57**

Со парична казна од една половина до три плати ќе се казни за прекршок одговорното лице од спортското здружение и претпријатието што врши дејност спорт, ако на инспекторот не му овозможи вршење на инспекцискиот надзор или не му ги даде сите потребни податоци, односно ако не го спроведе решението на инспекторот (член 51 ставови 1 и 2).

**XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 58**

Распределбата на средствата по корисници, до донесувањето на Програмата од член 19 на овој закон, ќе се остварува во согласност со постојните прописи.

**Член 59**

Акти, утврдени со овој закон, Министерството односно министерот ќе ги донесе најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

**Член 60**

Постојните спортски здруженија и нивните сојузи, МОК и претпријатијата што вршат дејност спорт, должни се во рок од шест месеци, од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги усогласат своите акти со одредбите на овој закон.

**Член 61**

Затечените стручни кадри кои немаат соодветен степен на образование, должни се во рок од четири години од денот на влегувањето во сила на овој закон да го оформат образованието согласно со член 24 на овој закон, односно да се здобијат со соодветна стручна оспособеност.

Обврската од став 1 на овој член не се однесува на стручните кадри во дејноста спорт кои имаат најмалку 25 години работно искуство во дејноста спорт.

**Член 62**

Постојните организации за физичка култура и претпријатија за физичка култура, што имаат општествен капитал, ќе се трансформираат според Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/93).

**Член 63**

До донесувањето на посебен закон за користењето, управувањето и располагањето со објектите за спорт, со објектите што им се дадени на управување, продолжуваат да управуваат постојните организации за физичка култура.

**Член 64**

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за физичка култура („Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 11/91).

**Член 65**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**117.**

Врз основа на член 10 од Законот за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 70/94 и 65/95), Владата на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА  
ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ  
ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ**

**Член 1**

Во Одлуката за начинот и постапката за исплата на девизни средства од депонираните девизни влогови на граѓаните („Службен весник на РМ“, бр. 37/93, 43/93, 61/93 и 20/95), во член 1 зборовите: „1993, 1994 и 1995 година“ се заменуваат со зборовите: „1993, 1994, 1995 и 1996 година“, а по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

– „смртни случаи на државјани на Република Македонија кои се на привремен престој во странство, до 1.000 ДЕМ“.

**Член 2**

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

**Член 4-а**

За смртни случаи на државјани на Република Македонија кои се на привремен престој во странство, банките ги пренесуваат девизните средства на сметка на членовите на потесното семејство во странство врз основа на оригинал умреница и превод од истата заверен во амбасадата или во претставништвото на Република Македонија во земјата во која се на привремен престој“.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-268/1

29 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с. р.**

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Општинскиот суд Скопје I – Скопје во постапка по предметот XIV П.бр. 1701/95 за развод на брак по тужбата на тужителката Вера Кафеџис, од Скопје, против тужениот Василиос Кафеџис, со непозната живеалиште во Република Грција, на тужениот му определува привремен застапник во постапката и тоа се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред суд.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XIV П.бр. 1701/95. (25)

**ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ**

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Јоцо Миладиновски од Скопје против тужената Николиќ Миладиновска Радиславка од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната точна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во определениот рок од 30 дена и не ја достави својата адреса ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред овој суд до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П.бр. 216/96. (26)

По тужбата на тужителката Зуведе Алили, моминско Бекири од Скопје ул. „Горги Поп Христов“ бр. 6/6-10, Скопје, е заведен спор за развод на брак, против тужениот Целадин Авдили сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да ја достави својата точна адреса на која ќе му се испраќаат сите писма во текот на оваа постапка, или, да определи свој полномошник од редот на адвокатите на град Скопје, кој ќе ги застапува неговите интереси во негово име и за негова сметка. Доколку тужениот во рокот определен од судот не достави точна адреса или не определи свој полномошник во оваа постапка, судот ќе му определи застапник – старател кој што во негово име или за негова сметка ќе ги застапува интересите пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, Х.П.бр. 4074/95. (27)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е процесна постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Менга Забедин Фети од Гостивар, ул. „18 Ноември“ бр. 113, застапуван од полномошникот Неим Салами, адвокат од Гостивар, против тужените Спахиу Абдулхади Зинми, Спахиу Абдулхади Сеат и Спахиу Абдулхади Неџати, сите со последно место на живеење во Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 12, сега со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 50.000 ДМ. Бидејќи престојувалиштето на тужените Спахиу Зинми, Спахиу Сеадин и Спахиу Неџати е непознато, за привремен застапник согласно член 84 став 2, точка 4 од ЗПП е назначен Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол, стручен соработник при овој суд. Привремениот застапник ќе ги застапува тужените во постапката се додека туже-

ните или нивниот полномошник не се појават пред судот односно органот за старателство не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1170/95. (31)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Алити Рауф од с. Пршовце, против тужената Алити Гордана од Осиек со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса, или, да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена судот преку ЦСР – Тетово ќе ѝ постави привремен застапник.

Од Општински суд во Тетово, П.бр. 1711/95. (28)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг, по тужбата на тужителот Андоновски Саша од Скопје, против тужениот Бафтијари Шефит од с. Бродец, сега со непозната адреса во Белград.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена.

По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи – Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 224/95. (29)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Адеми Атем од Тетово, ул. „А.Ј.Жулчин“ бр. 52, против тужените Ристовски Василије од Тетово, ул. „Партизанска“ бр. 52, сега со непозната адреса и Шакири Реџеп од Тетово, ул. „А.Ј.Жулчин“ бр. 56, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 25.000 денари.

Се повикуваат тужените сега со непозната адреса во рок од 30 дена да се јават пред овој суд, ја достават нивната сегашна адреса, или, постават свој полномошник. Во спротивно, судот на истите ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 146/96. (33)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ**

Пред Општинскиот суд во Кочани поднесена е тужба за развод на брак од тужителката Михајлова Андонова Весна од Кочани, ул. „Киро Кикенски“ бр. 36 против тужениот Аџо Андонов од Кочани, ул. „29 Ноември“ бр. 88, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник и тоа лицето Виолета Миладинова, стручен соработник при Општинскиот суд во Кочани, која ќе ги штити неговите интереси до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П.бр. 581/95 (30)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА**

Пред Општинскиот суд во Струмица се води постапка за надомест на штета по тужба на тужителите Страхил, Ружа и Мирјана Витанови од Струмица на ул. „Јанко Цветанов“ бр. 27/1/9, против тужените Игор Трајков од Радовиш на издржување казна затвор во Окружниот затвор во Штип, како и против Горѓа Бо-

гоев, Ераклис Чачаров, Илчо Ципушев и Ангел Манасиев од Радовиш сите на издржување казна затвор во КПД „Идризово“ во Скопје, и против тужениот Славчо Атанасов од Радовиш, со последна адреса на живеење ул. „Партизанска“ бр. 88, сега со непознато место на живеење и престојување.

Се повикува тужениот Славчо Атанасов од Радовиш да се јави или да одреди застапник за водење на овој спор или достави точна адреса на живеење и престојување како би се водел непречено овој спор.

Во спротивно, Општинскиот суд во Струмица ќе му одреди привремен застапник за водење на постапката, Аксел Сулејманов, стручен соработник во Општинскиот суд во Струмица, и ова одредување на привремен застапник ќе важи се до моментот кога тужениот Славчо Атанасов ќе се јави на судот или појави за времетраењето на постапката.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 814/94. (32)

## СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

### I

Во Судскиот регистар на политичките партии на 11.01.1996 година извршено е запишување на промена на адресата на политичката партија Партија за демократски просперитет – Партија за народно единство во Македонија – „ПДП-ПНЕ“, која сега гласи: ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/6, локал 12-Скопје

### II

Од Судскиот регистар на политичките партии на 30.01.1996 година, поради понатамошно водење во Регистарот на Министерството за внатрешни работи – Одделение за внатрешни работи – Гостивар, административно се бришани следниве здруженија на граѓани:

1. „Демократски форум за заштита на правата и слободите на човекот во Македонија“ и
2. „Друштво на македонско-српско-црногорско пријателство во Македонија“.

### III

Во Судскиот регистар на политичките партии на ден 19.12.1995 година ставена е забелешка за потврдување на регистрацијата за 1996 год. за политичките партии кои докажале дека бројот на членовите не е намален под законскиот минимум од 500 членови, а тие се:

1. Рег. бр. 1 – Народна демократска партија – НДП со седиште во Тетово, претседател Илџаз Халими;
2. Рег. бр. 2 – Социјал-демократска партија-СДПМ, со седиште во Скопје, бул. ЈНА“ бр. 54, претседател д-р Александар Донов;
3. Рег. бр. 3-Партија за демократски просперитет-ПДП, со седиште во Тетово, ул. „Илинденска“ – 66, претседател Абдулрахман Али;
4. Рег. бр. 6 – „Маак“ – Конзервативна партија, со седиште во Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 18/3, претседател Анте Поповски;
5. Рег. бр. 7-Македонска народна партија, со седиште во Скопје, ул. „110“ бр. 8 – Стара Чаршија, претседател Владимир Стефановски;
6. Рег. бр. 9-Социјал-демократски сојуз на Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Бихачка“ бр. 8, претседател Бранко Црвенковски;
7. Рег. бр. 12-Демократска партија на Турците на Македонија, со седиште во Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ бр. 67, претседател Ердоган Сарач;
8. Рег. бр. 14-ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство, со седиште во Скопје, ул. „Петар Драпшин“ бр. 36, претседател Љупчо Георгиевски;

9. Рег. бр. 15-Работничка партија, со седиште во Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 59/III-3, претседател Крсте Јанковски;

10. Рег. бр. 16-Партија за целосна еманципација на Ромите од Македонија, со седиште во Скопје, КУД „Пралипе“-нас. „Шуто Оризари“, претседател Фаик Абди;

11. Рег. бр. 18-Социјалистичка партија на Македонија, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 17, претседател пок. Киро Поповски;

12. Рег. бр. 20-Либерална партија на Македонија со седиште во Скопје, ул. „Илинденска“ – 66, блок 12, претседател Стојан Андов;

13. Рег. бр. 25-ВМРО-Демократска партија, со седиште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 16/3-24, претседател Владимир Голубовски;

14. Рег. бр. 34-Граѓанско-либерална партија на Македонија, со седиште во Скопје, ул. „В. Мачуковски“ бр. 5/2-11, претседател Борис Гергај;

15. Рег. бр. 36-Партија за демократска акција-Исламски пат, со седиште во Тетово, ул. „К.Ј. Питу“ бр. 75, претседател Кенан Мазлими;

16. Рег. бр. 39-Партија за демократско движење на Египќаните во Македонија – „П.Д.Д.Е.М.“, со седиште во Струга, ул. „Солунска“ бр. 3, претседател Синан Насер;

17. Рег. бр. 40-Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Вашингтонска“ – 66, претседател Ариф Бекир;

18. Рег. бр. 41-Демократска партија на Србите во Македонија, со седиште во Македонија, ул. „27 Март“ бр. 11, претседател Драгиша Мийџеќиќ;

19. Рег. бр. 42-Странка на демократска акција на Македонија-СДА, со седиште во Скопје, ул. „Кемал Сејфула“ – 66, – Чаир, претседател Авдија Пелиќ;

20. Рег. бр. 43-Демократска партија на Македонија, со седиште во Тетово, ул. „Базар“ бр. 3, претседател Томислав Стојановски;

21. Рег. бр. 45-Албански демократски сојуз-Либерална партија, со седиште во Скопје, ул. „Павле Илик“ бр. 15/1-4, претседател Џемиљ Идризи;

22. Рег. бр. 46-Комунистичка партија на Македонија, со седиште во Скопје, „Козле“ – 109, претседател Тодор Пеливанов;

23. Рег. бр. 49-Сојуз на комунисти на Македонија – СКМ, со седиште во Скопје, бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 1/3-15, претседател Милан Панчевски;

24. Рег. бр. 60-Македонски национален фронт, со седиште во Прилеп, ул. „Димо Наредникот“ бр. 53, претседател в.д. Иван Спиркоски;

25. Рег. бр. 63 – Демократска партија, со седиште во Скопје, бул. „Партизански Одреди“ бр. 89, претседател Петар Гошев;

26. Рег. бр. 65 – ВМРО – Татковинска Партија, со седиште во Битола, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, претседател Димитар Црномаров;

27. Рег. бр. 72 – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз, со седиште во Скопје, ул. „Темко Попов“ бр. 35-а, претседател Томислав Стефковски;

28. Рег. бр. 74 – Партија за демократски просперитет – Партија за народно единство во Македонија – ПДП – ПНЕ – со седиште во Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/6-локал 12, претседател Невзат Халили;

29. Рег. бр. 75 – Партија за демократски просперитет на Албанците во Македонија – ПДПА, со седиште во Тетово, Горна Чаршија бр. 43, претседател Арбен Цафери;

30. Рег. бр. 76 – Странка на демократска акција – Граѓански сојуз, скр. СДА – Граѓански сојуз, со седиште во Скопје, Трговски центар „Васил Главинов“











Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1574/95 од 14.XII.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „Ина-Промет“ од Куманово, ул. „Титова Митровиќа“ бр. 28.

За стечаен судија е одреден Бранко Орданоски, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21. III.1996 година во 11,30 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 556/93 од 27.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Купром“ од Куманово.

За стечаен судија е одредена Миријана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 4.III.1996 година во 10,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 856/95 од 20.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ „Бастер Комерц“ од Скопје.

За стечаен судија е одредена Миријана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Димитровска Миријана, ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 5/8, телефон 416-951.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.II.1996 година во 8,15 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (228)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1205/95 од 24.I.1996 година, отвори стечајна постапка над АД „Југотутув“ – Ресен, почнувајќи од 24.I.1996 година и за стечаен судија го определува судијата Коста Споа, а за стечаен управител Тодор Јанчевски, дипломиран економист од Ресен. Со оглас објавен на огласната табла на судот на 24.I.1996 година ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 2 примероци со докази и вврмиска уплата за такса од 600,00 денари. Во спротивно, ќе бидат префрлени на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната постапка во „Службен весник на РМ“, кои ќе се испитаат на 11.III.1996 година во 10 часот во овој суд, а должниците неодоливо да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (234)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1070/95, према должникот ПП „Панорама“ – Битола отвори стечајна постапка. За стечаен судија го определил Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Владислав Сотировски од Битола, ул. „НА“ бр. 14/11.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 6.III.1996 година во 12 часот од Окружниот стопански суд во Битола. Огласот е објавен на огласната табла на судот на 19.I.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (235)

Окружниот стопански суд во Битола отвора стечајна постапка против должниците: Ст.бр. 1086/95 – ПТГМ „Коста“ – Охрид, Ст.бр. 1080/95 – ПП „Тоцев“ – Прилеп, Ст.бр. 1077/95 – ПП „Љубо-Комерц“ – Прилеп, Ст.бр. 1095/95 – ПП „Благ звон“ – с. Ношпал, сите од 12.XII.1995 година, Л.бр. 152/95 – ПП „Кратер“ – Битола од 14.XII.1995 година, Л.бр. 152/95 – ПП „Автопром Д“ – Битола од 15.XII.1995 година, Л.бр. 167/95 – ПП „Верм“ – Битола од 19.XII.1995 година, Ст.бр. 1098/95 – ПП „Хрис-пром“ – Битола, Ст.бр. 1107/95 – ПП „Колумбија“ – Битола, Ст.бр. 110/95 – ПП „Гросма“ – Битола, сите од 21.XII.1995 година, Ст.бр. 660/95, 901/95, 1055/95 – ППТ „Филип Шумски“, с. Лешани – Охрид од 25.XII.1995 година, Ст.бр. 1050/95 – ТП „Хамилтон“ Охрид од 26.XII.1995 година, Л.бр. 155/95 – ПП „Авис“ – Крушево од 27.XII.1995 година и Л.бр. 143/95 – ПП „Е.софт“ – Прилеп од 28.XII.1995 година но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола (236)

Окружниот стопански суд во Битола, отвора стечајна постапка против должниците ЗП „Агрокомбинат“ – с. Воѓани, Ст.бр. 786/95, Ст.бр. 780/95, „Технимпекс“ – Прилеп, Ст.бр. 51/95, 446/95, 232/95 – ПП „Стакло промет“ – Битола, Ст.бр. 678/95, ПП „Анимакс-трејд“ –

Прилеп, Ст.бр. 738/95 – ЗСЗ „Мак аграр“ – Прилеп, Ст.бр. 354/95, 579/95, 1009/95 – ПП „Инкалас“ – Струга, Ст.бр. 454/93 – ПП „Бета“ – Струга, Ст.бр. 510/95, 994/95, 797/95 – ПП „Рименд“ – Струга, Ст.бр. 459/95, 282/95, 682/95, 920/95 – ПП „Марела“ – Струга, Ст.бр. 285/95, 486/95, 747/95, 919/95 – ПП „Ема комерц“ – Струга и Ст.бр. 864/94, 135/95 – ПП „Метал“ – Битола се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (237)

## ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 38/96 од 26.I.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над ПТ „Слобода“ увоз-извоз Д.О.О. – Скопје ул. „Владимир Комаров“ бр. 10/16.

За ликвидационен управник е определен Марко Петревски од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1996 година, во 8,10 часот, во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (231)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 37/96 од 26.I.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „П-Диел“ извоз-увоз Д.О.О. Скопје, булевар „НА“ бр. 28 - Скопје.

За ликвидационен управник определен е Марко Петревски од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1996 година во 8,10 часот, во соба бр. 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (232)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 78/96 од 31.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Производното трговско претпријатие „Малесија Трејд“ ЦО експорт-импорт, ул. „Гостиварска“ бр. 18-б и број на жиро сметка 40120-601-306732.

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љубе Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.III.1996 година во 10,40 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 443/95 од 3.I.1996 година отворена е ликвидациона постапка над ликвидациониот должник Претпријатието за производство, трговија и услуги „Фреч Колекшн“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје, ул. „Геодисае Синаетски“ бр. 25-6.

За ликвидационен управник е определен Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589 со жиро сметка 40120-601-313627.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.II.1996 година во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 11/95 од 9.I.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за угостителство, трговија и градежништво увоз-извоз „Данпром“ д.о. – Скопје, со жиро сметка 40120-601-333371.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за пријавените побарувања се закажува за 21.II.1996 година во соба број 58-а во 8,30 часот при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л бр. 12/96 од 9.1.1996 година, отворена е ликвидациона постапка над З.Т.П. „Сољдност“ д.о. – Скопје, жиро сметка 40100-601-77906.  
За ликвидационен управник е определен Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 1.III.1996 година во соба број 58-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л бр. 444 од 9.1.1996 година, отворена е ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, промет и посредување „Магнум“, жиро сметка 40120-601-48769.

За ликвидационен управник е определен Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 01.III.1996 година во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ш. Л. бр. 62/96 од 29.I.1996 година објавува дека отвори стечајна постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство услуги и трговија „Лесо“ експорт-импорт д.о. – Скопје, бул. „Јане Сандански“ број 107/1-7.

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.III.1996 година во 8,00 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (191)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението на овој суд Л. бр. 35/96 од 22.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „АМГ ИМПЕКС“ ДОО увоз-извоз, ул. „Волгоградска“ бр. 1/37 и број на жиро сметка 40120-601-180138.

За ликвидационен управник се определува Марјана Димитријевска од Скопје, ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 5/8.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 5.III.1996 година во 10,50 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л бр. 41/96 од 23.I.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТУ „Стар“ – Скопје со седиште на ул. „Илија Димовски“ бр. 5-6 и со жиро сметка бр. 40100-601-33673.

За ликвидационен управник определен е Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1996 година во 8,20 часот во соба бр. 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (193)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 14/96 од 11.I.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над претпријатието за промет и услуги „Бимели“ увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 72/II-7 и број на жиро сметка 40100-601-158467.

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 15.II.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 63/96 од 24.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Медик – Лаиа“ ДОО увоз-извоз, ул. „164“ бр. 4 и број на жиро сметка 40100-601-166226.

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 5.III.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (195)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 26/96 од 23.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над ППТУ „Шем – Пром“ д.о. – Кавадарци, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр.33 и број на жиро сметка 41620-601-9604.

За ликвидационен управник се определува Грков Киро од Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 59-а-7, телефон 78-902.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 4.III.1996 година во 10,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (196)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л бр. 80/96 од 30.I.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за услуги, превоз и промет на големо и мало „Сми-Пет“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Димитрија Туповиќ“ број 27-а, со жиро сметка бр. 40100-601-290871.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 4.III.1996 година во 9 часот, во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (218)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 346/95 од 15.XI.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „Интер – Ауто“ ДОО – Скопје со седиште на ул. „Видоје Смилевски Бато“ бр. 27/3-4 и број на жиро сметка 40100-601-281956.

За ликвидационен управник се определува Стојан Кокоровски од Скопје, ул. „Роконија“ бр. 35, телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник на 1.III.1996 година во 10,40 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 427/95 од 24.I.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, услуги, туризам и внатрешна и надворешна трговија „Бинго-Комерц“ ЦО, увоз-извоз – Куманово, ул. „Ангел Мицковски – Дуца“ бр. 8.

За ликвидационен управник се определува Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 5.III.1996 година, во 11,00 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 64/96 од 29.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија, услуги и производство „Ц.Е.А. – Комерц“ увоз-извоз од Куманово, ул. „Богданска“ бр. 9 и број на жиро сметка 40900-601-23168.

За ликвидационен управник се определува Цаневски Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 14.ИИ.1996 година, во 10,50 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (221)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 82/96 од 31.И.1995 година отворена е постапка за редовна ликвидација на претпријатието за производство, промет и услуги „Дамјан 31“ Ц.О. експорт-импорт – Скопје, ул. „Милян Милалковик“ бр. 12, жиро сметка број 40100-601-315845.

За ликвидационен управник е определен Илвја Димитријевски до Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 21.ИИ.1996 година, во 11,10 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (222)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 83/95 од 1.ИИ.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација на Претпријатието за трговија на големо и мало во мешовита сопственост „Галаксија – МГ“ увоз – извоз Д.О.О. од Скопје, ул. „Козара“ бр. 42/3-13.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 11.ИИ.1996 година во 9,00 часот, во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 76/96 од 31.И.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатието на големо „Автопром“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Даме Груев“ бр. 33/13, Скопје.

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 8.ИИ.1996 година во 8,30 часот, во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (227)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 67/96 од 23.И.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Производното трговско услужно претпријатието „Таргет“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Жан Жорес“ број 6-2/6 со жиро сметка број 40110-601-83702.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34 – телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ – до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.ИИ.1996 година, во 9 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (229)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 50/96 од 23.И.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, услуги, внатрешен и надворешен промет на големо и мало „20 – МАЈ“ ц.о. од Скопје, ул. „Триглавска“ бр. 23, со жиро сметка 40100-601-39981.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, улица „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.ИИ.1996 година, во 9 часот, во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (230)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Цудо клуб „Илинден“ – Скопје. (609)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатието за производство, промет и услуги „Термоком“ Експорт-Импорт, Скопје. (620)

Печат и штембил под назив: Претпријатието за превоз и шпедиција „МХ КОМПАНИ“ Д.О.О. увоз-извоз, Скопје. (621)

Тркалезен печат под назив: Претпријатието за трговија на големо и мало „ТЕФА-КОМЕРЦ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје. (622)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Работна книшка издадена од Собранието на општина Ресен на име Парлапанов Елес Исмаил ул. „Наум Божиновски“ бр. 21, Ресен (117)

Свидетелство за VIII одделение издадено од ЦОУ „Рајко Жинзифов“ на име Маслак Сенада с. Г. Оризари Титов Велес. (118)

Чекови бр. 534039, 534046, 534047, 534048, 541272, 541273, 541274, 541275, 541276, 541277, 541278, 541279, 541280, од тековна сметка бр. 135-67 издадени од Стопанска банка АД Скопје, филијала Неготино на име Борче Ѓошевски ул. „М. Тито“ бр. 123-8 Неготино. (667-а)

Пасош бр. 631212 издаден од УВР Куманово на име Рамадани Мухадин ул. „11 Ноември“ бр. 31 Куманово. (6689-а)

Пасош бр. 0235009 на име Пајазити Арбана, Дебар (669-а)

Пасош бр. 0369758 издаден од ОВР Дебар на име Демироски Газмен, ул. „Екрем Зенго“ бр. 70, Дебар (670-а)

Пасош бр. 0361134 издадена од УВР Струмица на име Вучков Тони, ул. „Борис Кидрич“ бр. 18, с. Ново Село, Струмица (683)

Пасош бр. 414451 издаден од УВР Струмица на име Иванчев Драги с. Муртино 96, Струмица. (682)

Пасош бр. 0050616 издаден од ОВР Пробиштип на име Мицев Стојанчо ул. „Јаким Спиоров“ бр. 36, Пробиштип. (684)

Пасош бр. 0340289 издаден од УВР Битола на име Ристевска Стојна ул. „Епинал“ бр. 34, Битола (685)

Работничка книшка издадена од СО Ресен на име Алчевски Гунај ул. „Мите Трајчевски“ бр. 32, Ресен. (610)

Чек бр. 1203982 од тековна сметка број 7704-01 издадена од Стопанска банка Главна филијала Струмица на Софка Стојанова ул. „М. Тито“ бр. 103, Струмица. (611)

Чекови бр. 3791907 до 3791911 и бр. 4380068 до 4380070, и бр. 2610510 и 3791925 издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Страшко Блажевски ул. „Поречка“ бр. 1, М. Брод. (613)

Пасош бр. 0759447 издаден од ОВР Крива Паланка на име Николовски Мирче с. Петралица, Крива Паланка. (612)

Пасош на име Цветановска Горица нас. Калниште, Пробиштип. (613-а)

Пасош бр.0314778 издаден од ОВР Крива Паланка на име Николовски Бранко ул. „Р. Минев“ 66, Крива Паланка. (614-а)

Пасош бр.83113 издаден од ОВР Струга на Несторска Валентина ул. „Јане Сандански“ 18, Струга. (281-а)

Пасош бр.220068 издаден од ОВР Струга на име Римани Иќмет с. Д. Татеши, Струга. (282-а)

Пасош бр.0657820 издаден од УВР Прилеп на име Димов Златко ул. „Радовишка“ бр. 4, Прилеп. (475-а)

Пасош бр. 0219046 издаден од ОВР Дебар на име Скендер Мирзо, Дебар. (471-6)

Пасош бр. 184400 на име Цемаил Ајроски, с. Г. Строгомиште, Кичево. (615-а)

Пасош бр. 399431 издаден од ОВР Кичево на име Селими Нешат, ул. „Амит Челопечанец“ бр. 49, Кичево. (616-а)

Диплома за завршен – електромеханичар, издадена од ССУ „Коце Металец“ – Скопје на име Ацо Стојановски, Скопје. (617-а)

Решение број 18-9521/2-95 за Србија и Црна Гора издадено од Министерството за надворешни работи Скопје на АД Индустија „Руен“ Кочани. (623-а)

Свидетелство за завршен III клас – земјоделско училиште УЦСО „Цар Самоил“, Ресен на име Кунгуловски Димитар Гоце нас. Црквеште 9/20 Ресен. (623)

Пасош бр. 508236/95 издаден од УВР Штип на име Јорданчо Смилев ул. „Ленинова“ бр. 4, Штип. (614)

Пасош бр. 633456/95 издаден од УВР Куманово на име Срѓан Димитриевски ул. „11 Ноември“ бр. 134, Куманово. (615)

Пасош бр. 469840 издаден од УВР Титов Велес на име Муриќ Сафет с. Отиштино, Т. Велес. (616)

Пасош бр. 0469950 издаден од УВР Т. Велес на име Амитов Рамадан с. Горно Јаболчиште, Титов Велес.

Пасош бр. 136679/93 издаден од УВР Куманово на име Меди Цемаил с. Романовце, Куманово. (618)

Пасош бр. 233848/94 издаден од УВР Тетово на име Иса Мурати с. Камењане, Тетово. (619)

Пасош бр. 3205305 издаден од ОВР Крива Паланка на име Стефановски Зоран, с. Конопница, Крива Паланка. (624)

Пасош бр. 744104/95 издаден од ГУВР Скопје на име Надица Илиевска, ул. „Пржино“ бр. 10, Скопје. (625)

Пасош бр. 1941/92 издаден од УВР Скопје на име Сали Азби с. Конопница, Скопје. (626)

Пасош бр. 0534524/94 издаден од УВР Скопје на име Зејнели Мифтар с. Арачиново, ул. „110“ бр. 26, Скопје. (627)

Па он бр. 684072/95 издаден од УВР Скопје на име Бислим Браимовиќ с. Којлија, Скопје. (628)

Пасош бр. 277174/94 издаден од УВР Скопје на име Игор Петрески, Скопје. (629)

Пасош бр. 624768/95 издаден од ГУВР – Скопје на име Сулкефли Фетаи, ул. „Дижонска“ бр. 7/26, Скопје. (630)

Пасош бр. 157683/94 издаден од ГУВР Скопје на име Спировски Марјан ул. „Стеван Филиповиќ“ бр. 1/1-2, Скопје. (631)

Пасош бр. 482448/94 издаден од ГУВР Скопје на име Сафет Далимовски с. Катланово, Скопје. (632)

Пасош бр. 100978/93 издаден од ГУВР Скопје на име Лилјана Јовановска ул. „11 Октомври“ бр. 2/6-7, Скопје. (633)

Пасош бр. 388766/94 издаден од УВР Скопје на име Петар Петровиќ ул. „Вера Радосављевиќ“ бр. 18, Скопје. (634)

Пасош бр. 762376/95 издаден од УВР Скопје на име Фадил Гуреци с. Рашче, Скопје. (635)

## ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ИЛИНДЕН“ – Струга

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1995 го-

дина донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Пролетерски бригади“ 626 во време од 10 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АДМС „Рибопреспа“ – Ресен

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Тоше Милошевски“ 2/3 Ресен во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „БИТОЛАСИЛ“ – Битола

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 26 во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „НАШ ДОМ“ – Кичево

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање интерни акции заради продажба на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Осломејски пат“ 66 во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД РУДНИЦИ ЗА БЕНТОНИТ И ДРУГИ НЕМЕТАЛИ „БЕНТОМАК“ – Крива Паланка

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ во време од 7,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Жито–продукт“ ДОО Свети Николе

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бб. Св. Николе.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ЖИТО ШАР“ – Гостивар

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“ 225 – Гостивар во време од 7,00 до 15,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Јадран Трејд“ – Скопје

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 го

дина, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев–Јамин“ бр. 40 во време од 10,00 до 12,00 часот.

#### ЈАВНА НАРАЧКА

#### ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛОТ (ПОДИГАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ) ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1996 ГОДИНА

I. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува повик за јавна нарачка за следните количини на семенски материјал од фуражните култури и тоа:

во килограми

ред. бр.	вид култура	количина
1.	Еспарзета	50.000
2.	Луцерка	8.000
3.	Ежевица	7.000
4.	Ливадски виук	7.000
5.	Висока власатка	5.000
6.	Мачина опашка	7.000
7.	Црвена детелина	5.000
8.	Талјански љул	7.000
9.	Жолт Свездан	5.000
10.	Црвен виук	10.000
	Алтернатива	
11.	Безосилен власен	5.000

#### II. Квалитет и услови на понудата:

1. Клијавост I класа атестирано и пломбирани, здравствено исправно.

2. Рок на испорака најдоцна 10.03.1996 година по диспозиција на извештајот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

3. Цена поединечно за секој вид семе од р.бр. 1 до р.бр.11.

4. Во цената на семенскиот материјал треба да бидат содржани: набавка, подготвување на смеска со 10 компоненти согласно рецептурата издадена од научна институција, пакување по единица мерка за засејување на 1 декар и дотур до сите општински центри – служби за унапредување на индивидуалното земјоделство.

5. Вкупниот износ за реализација на нарачките не смее да биде поголем од 17.000.000,00 денари.

III. Рок на доставувањето на понуди до нарачателот е седум дена од денот на објавувањето.

#### СОДРЖИНА

	Страна
116. Закон за спортот . . . . .	153
117. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и постапување за исплата на девизни средства од депонираните девизни влогови на граѓаните . . . . .	157